

| Хотел Јасен (приземје и втор кат) | Вонсезонски цени | Редовни цени | Сезонски цени |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | од 05 Јануари до 28 Февруари | од 01.Март до 31 Март | од 01.Април до 25 Декември |
| Полнпансион во двокреветна соба по лице | 920.00 ден | 1,150.00 ден | 1270.00 ден |
| Полупансион во двокреветна соба по лице | 880.00 ден | 1,100.00 ден | 1220.00 ден |
| Ноќевање со појадок во двокреветна соба по лице | 800.00 ден | 1,000.00 ден | 1120.00 ден |
| Полнпансион во еднокреветна соба по лице | 1,560.00 ден | 1,950.00 ден | 2070.00 ден |
| Полупансион во еднокреветна соба по лице | 1,440.00 ден | 1,800.00 ден | 1920.00 ден |
| Ноќевање со појадок во еднокреветна соба | 1,240.00 ден | 1,550.00 ден | 1670.00 ден |
| Дневен одмор(6 часа) | 640.00 ден | 800.00 ден | 920.00 ден |

| Хотел Јасен (прв кат) | Вонсезонски цени | Редовни цени | Сезонски цени |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | од 05 Јануари до 28 Февруари | од 01.Март до 31 Март | од 01.Април до 25 Декември |
| Полнпансион за две лица | 2,160.00 ден | 2,700.00 ден | 2820.00 ден |
| Полупансион за две лица | 2,000.00 ден | 2,500.00 ден | 2620.00 ден |
| Ноќевање со појадок за две лица | 1,840.00 ден | 2,300.00 ден | 2420.00 ден |
| Полнпансион, сам во соба | 1,832.00 ден | 2,290.00 ден | 2410.00 ден |
| Полупансион, сам во соба | 1,696.00 ден | 2,120.00 ден | 2240.00 ден |
| Ноќевање со појадок во еднокреветна соба | 1,560.00 ден | 1,950.00 ден | 2070.00 ден |
| Полнпансион за две лица во апартман | 3,200.00 ден | 4,000.00 ден | 4120.00 ден |
| Полупансион за две лица во апартман | 3,040.00 ден | 3,800.00 ден | 3920.00 ден |
| Ноќевање со појадок за две лица во апартман | 2,800.00 ден | 3,500.00 ден | 3620.00 ден |
| Полнпансион за едно лице во апартман | 2,720.00 ден | 3,400.00 ден | 3520.00 ден |
| Полупансион за едно лице во апартман | 2,600.00 ден | 3,250.00 ден | 3370.00 ден |
| Ноќевање со појадок за едно лице во апартман | 2,320.00 ден | 2,900.00 ден | 3020.00 ден |
| Помошен кревет во апартман, полнпансион | 800.00 ден | 1,000.00 ден | 1120.00 ден |

| Хотел Илинден | Вонсезонски цени | Редовни цени | Сезонски цени |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | од 05 Јануари до 28 Февруари | од 01.Март до 31 Март | од 01.Април до 25 Декември |
| Полнпансион во трокреветна соба | 800.00 ден | 1,000.00 ден | 1120.00 ден |
| Полупансион во трокреветна соба | 760.00 ден | 950.00 ден | 1070.00 ден |
| Полнпансион во двокреветна соба | 840.00 ден | 1,050.00 ден | 1170.00 ден |
| Полупансион во двокреветна соба | 760.00 ден | 950.00 ден | 1070.00 ден |
| Полнпансион во еднокреветна соба | 1,424.00 ден | 1,780.00 ден | 1900.00 ден |
| Полупансион во еднокреветна соба | 1,280.00 ден | 1,600.00 ден | 1720.00 ден |
| Ноќевање со појадок во еднокреветна соба | 1,120.00 ден | 1,400.00 ден | 1520.00 ден |

Во горенаведените цени не се вклучени:

| | | |
|---|--|---------|
| Туристичка такса | | 40 ден. |
| Осигурување | | 10 ден. |
| Користење на базен за пансионски гости е без надомест | | |



НЕГОРСКИ БАЊИ

ГЕВГЕЛИЈА

ЗУПЛ Негорски Бањи има склучено Договор со Фондот за здравствено осигурување на РМ.

*За деца од 0 до 6 години - бесплатно

*За деца од 6 до 12 години 50% намалување од редовната цена

*Цената за дневниот одмор важи за 6 часовен престој во соба

*Негорски Бањи АД го задржуваат правото за ПРОМЕНА на цените без претходна најава

*Гости со болнички упат кои сакаат да користат еднокреветна соба (надстандардни услови) доплаќаат разлика до редовната цена.

Со почит,

ЗУ ПЛ Негорски Бањи АД

Менаџмент